


ДОМАТ

МАКЕДОНИЈА

I-ви ТРЕТМАН



Распукана земја

ВО ТРЕТМАНОТ

- Не се користени никакви синтетички минерални ѓубрива
- Расадот посаден на 06.05.2009.
- Прво тетирање со Herbagreen 18.05.2009.
- Екстремно високи температури за овој дел од годината, без дожд повеќе од месец дена
- Видлив е напредокот кај третираните билки со зголемен раст и поголема лисна маса

IV-ти ТРЕТМАН



КОМЕНТАР

- Повеќе пати третираните билки со Herbagreen се побујни.
- Стебленцата се поголеми, многу повеќе разгранети и потемно зелени.
- Листовите се побројни, поголеми, сјајни и потемно зелени заради зголемениот хлорофил, што е знак на забрзаниот метаболизам, односно зголемената фотосинтеза кај третираните билки.
- Повеќе пати третираните билки порано почнаа интензивно да цветаат и порано да доа плод.

V-ти ТРЕТМАН



ПОСЛЕ V-тиот ТРЕТМАН


- Неподносливите горештини не опаѓаат.
- Суша – прогласена е елементарна непогода, дожд нема.
- И покрај се,доматот третиран повеќе пати со Herbagreen се закити со плодови кои постепрно почнуваат да дозреваат.
- Горните изданци и понатаму цветаат.

ПОСЛЕДЕН ТРЕТМАН

03.08.2009.



ТЕЖИНА НА ПЛОДОВИ



ЗАКЛУЧОК

- Покрај сушата и екстремното топло лето,доматот третиран 6, 7 пати даде род како да имаше оптимални услови.
- Плодовите беа со изедначена големина, временски подеднакво дозреваа, и не паѓаа од стеблата пред берба, беа сочни и вкусни, а покожицата здрава, глатка и сјајна за разлика од нетретираните и оние повеќе пати третирани.
- На сликата горе видливо е дека поради антиоксидасното делување на Herbagreen-от, на растенијата од домот кое е повеќе пати третирано има се уште солидна лисна маса за производство и покрај сите стресни еколошки услови покрај тоа што не е употребувано никакво заштитно средство (фунгицид),за разлика од нетретираните растенија кај кои се јавува некроза пред дозревање на плодовите.

ЗАНИМЛИВОСТ

01.08.2009.



- На еден друг имот каде беше користен Herbagreen, на различни видови и сорти градинарски култури имаше и овакви плодови на домот.
- Опитот не можеше да се постави заради нехомогената површина, меѓутоа резултатите беа повеќе од видливи.
- Видливо е богатство на зелена лисна маса.
- Плодовите од домот третирани повеќе пати со Herbagreen беа големи, сјајни и сочни, а се береа втекот на целото лето.